



E-COMMERCE
Macedonian Association

ПЛАН И ПРОГРАМА 2021

Асоцијација за е-трговија на Македонија,
АЕТМ Скопје

ПЛАН И ПРОГРАМА 2021

Q1



Лансирање на нова услуга
- **беџ за верификуван** е-трговец



Лансирање на модул од
ecommerce4all.mk за сива
економија: „Регистар на е-
трговци“ и едукативно видео



Годишно Собрание

Q2



Лансирање на модул од
ecommerce4all.mk: „Успешни
приказни во е-трговија“



Hack-a-thon “Хакирај ја сивата
економија во е-трговија“



Серијал: **Ecommerce Afterwork
Sessions**

Q3



Објавување на **годишен
Извештај за е-трговијата во
PCM**



Серијал: **Ecommerce Afterwork
Sessions**

Q4



**ECOMMERCE CONFERENCE
2021**



ECOMMERCE AWARDS 2021



Новогодишна прослава

Дополнително, во текот на 2021 ќе бидат организирани едукативни настани и обуки согласно потребите на е-трговците и членовите, како и други активности насочени кон градење капацитети и подобрување на климата за развој на е-трговијата.


* Дел од иницијативите во програмата ќе се реализираат со поддршка од  **mastercard**, а истите се отворени за поддршка и од други заинтересирани компании

** Наведените активности во планот и програмата може да подлежат на дополнување и измени согласно условите и можностите за реализација.

Беџ за верификуван е- трговец


„Беџот за верификуван е-трговец“, овозможува јасна дистинкција на онлајн продавниците кои се регистрирани субјекти и ги исполнуваат основните правила и законски прописи од останатите онлајн продавници кои не се целосно усогласени или пак воопшто не се регистрирани и се дел од сивата економија.

Досега има над 50 верификувани е-трговци бесплатно и над 118 апликации од е-трговци за стекнување со беџ




Сива економија: Регистар на е- трговци

Објавен првиот регистар на е-трговци во соработка со **5те домашни банки кои нудат е-трговија**, како дел од проектот **Е-трговија за сите** кој се реализира со поддршка на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.



Сива економија: едукативно видео

Лансирано **едукативното видео** за подигнување на свеста за значењето на сивата економија и штетните последици од истата.



Успешни приказни во е-трговија

Снимени **пет видео содржини** со **домашни е-трговци** кои ќе ги презентираат нивните успешни приказни со цел да охрабрат повеќе бизниси и млади да се вклучат во е-трговија.



Hackathon: „Хакирај ја сивата економија“


Организација на 48 часовен хакатон со студенти во соработка со Економски Факултет, Скопје и ФИНКИ - за изнаоѓање на иновативни и креативни решенија за подигнување на свеста за сивата економија во е-трговија и нејзино намалување и сузбивање.





Годишен извештај за е- трговијата



По сеопфатната анализа и објавени годишни извештаи во 2018, 2019 и 2020 година, ќе биде изработен годишен извештај за е-трговијата во Република Северна Македонија во 2021 година.





Годишна конференција за е-трговија

Во 2021 година ќе се одржи четвртото издание на годишната конференција за е-трговија, која зависно од здравствената состојба, ќе се организира онлајн, хибридно или со физичко присуство.





Ecommerce Awards 2021

2021 година ќе ја завршime со нова иницијатива на АЕТМ за избор и наградување на најдобрите е-трговци во Република Северна Македонија.



Други активности во 2021



**Ecommerce Afterwork
Sessions**



**Активности за градење
капацитети**



**Други активности за
елиминирање на
барьерите, согласно
потребите на
индустријата и
членките**



**Едукативни настани
и обуки**




**Новогодишна
прослава**



E-COMMERCE

Macedonian Association

Во 2021 ќе продолжиме заедно со сите засегнати страни посветено да работиме, да ја ставиме трансформацијата кон дигитално и смарт општество во петта брзина, затоа што тоа значи општество кое овозможува поголема еднаквост, повеќе можности, поголема правичност и побрз, позелен и одржлив економски раст на нашата земја.



СИТЕ СЕ ЗАСЕГНАТИ!

КОНТАКТ

Придружи се на #ecommerceMK
заедницата.

Да растеме заедно!

info@ecommerce.mk
+389 78 58 44 48
ecommerce.mk

